

Spa Hotel Rich 4*–Велинград



Ви овозможува луксузна атмосфера, професионална организација, врвна кујна, беспрекорна услуга, и е исклучително удобен за индивидуални и семејни посети, за викенд престој или за одмор во СПА главниот град на Балканот – Велинград.

Сместен во непосредна близина на центарот на градот, на прекрасна локација до градскиот парк. Комплексот е целосно опремен со минерална вода.

Уникатна предност на СПА хотел Рич се еколошки чисти зеленчук и свежи месни производи од сопствено производство кои се користат за приготвянето на јадењата во двата ресторани на хотелот. Спа Хотел Рич, номиниран од Бугарската Асоцијација за угостителство и угостителство за хотел бр 1 на Бугарија за 2005, а од списанието Туризам и рекреација за хотел бр 1 за 2006 година.

цените се по **СОБА** на ден за период 01.08.2016–31.05.2017

сместување	услуга	недела – четврток	петок и сабота	капацитет
DBL – стандард	BB	62 €	74 €	2 + 0
DBL – лукс	BB	70 €	84 €	2 + 1
DBL – де лукс	BB	80 €	94 €	2 + 2
APP – Henry	BB	90 €	104 €	2 + 1
APP – Marilyn	BB	90 €	104 €	2 + 1
APP – Elizabeth (џакузи)	BB	100 €	120 €	2 + 0
APP – Louie (џакузи)	BB	100 €	120 €	2 + 0
APP – Rich	BB	114 €	134 €	2 + 2
APP – Diana	BB	114 €	134 €	2 + 0
APP – Victoria	BB	126 €	150 €	4 + 0
дополнително легло	BB	16 €	18 €	

цените се во ЕУР се плаќа во денари 1 ЕУР = 62 МКД

Во цената Е вклучено:

- појадок
- користење на внатрешен и надворешен минерален базен со внатрешно и надворешно
- џакузи,сауна парк,инфрацрвена сауна,парна бања,емоционален туш,топли лежалки
- зона за релаксација,
- детско катче,
- безжичен интернет
- отворен паркинг

Во цената НЕ Е вклучено:

- патничко осигурување
- неспоманти услуги
- Туристичка Такса 1 Еур по лице на ден.

Напомена !

- Дете до 6 год, со 2 возрасни лица во соба – бесплатно
- Цените не се валидни за време на верски, национални празници